

Извештај за извршувањето на Буџетот на Република Македонија во периодот 01.01.2016 - 30.06.2016 година

Со Буџетот на Република Македонија¹ за 2016 година вкупните приходи се планирани во износ од **177,292 милијарди денари**, вкупните расходи во износ од **196,276 милијарди денари**, односно планиран е дефицит од **18,984 милијарди денари**, од кои дефицитот на Основниот буџет е 14,597 милијарди денари, дефицитот на сметките за сопствени приходи е 4,353 милијарди денари, на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување 34 милиони денари и балансиран буџети на Фондот за здравство и Агенцијата за вработување.

Табела бр.1. Извршување на Буџетот на РМ за период јануари-јуни 2016

(во милиони денари)

Буџет на РМ	Буџет 2016	Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Вкупно Јан-Јуни 2016	%
ВКУПНИ ПРИХОДИ	177,292	12,923	12,925	14,742	14,820	13,344	13,261	82,015	46.3%
Даноци	101,531	7,486	7,397	9,182	9,066	8,142	7,881	49,154	48.4%
Придонеси	49,187	3,363	4,077	4,145	4,521	3,719	4,217	24,042	48.9%
Неданочни приходи	18,387	1,368	1,109	949	907	847	804	5,984	32.5%
Капитални приходи	3,155	455	76	83	102	63	110	889	28.2%
Донации од странство	4,232	225	256	334	196	509	220	1,740	41.1%
Приходи од отплата на заеми	800	26	10	49	28	64	29	206	25.8%
ВКУПНИ РАСХОДИ	196,276	14,611	15,696	15,918	14,319	14,528	13,890	88,962	45.3%
Тековни расходи	170,698	13,755	14,802	14,526	13,233	13,494	13,011	82,821	48.5%
Плати и надоместоци	25,908	2,109	2,129	2,152	2,127	2,153	2,190	12,860	49.6%
Стоки и услуги	19,770	1,131	1,390	1,403	876	1,623	1,114	7,537	38.1%
Трансфери	119,192	9,766	11,052	10,610	9,998	9,492	9,152	60,070	50.4%
Камата	5,828	749	231	361	232	226	555	2,354	40.4%
Капитални расходи	25,578	856	894	1,392	1,086	1,034	879	6,141	24.0%
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ	-18,984	-1,688	-2,771	-1,176	501	-1,184	-629	-6,947	36.6%
ФИНАНСИРАЊЕ	18,984	1,688	2,771	1,176	-501	1,184	629	6,947	36.6%
Приливи	40,546	2,142	3,243	2,160	207	1,555	2,564	11,871	29.3%
Други приливи	0	0	0	46	8	0	5	59	
Странски кредити	22,861	461	151	1,510	98	39	0	2,259	
Депозити	-1,209	-630	1,796	-1,279	312	3,571	2,118	5,888	
Продажба на акции	34	0	0	0	11	0	0	11	
Домашно задолжување	18,860	2,311	1,296	1,883	-222	-2,055	441	3,654	
Одливи	21,562	454	472	984	708	371	1,935	4,924	22.8%

¹ Согласно Буџетот на РМ ("Службен весник на РМ" бр.209/2015)

Во периодот 01 јануари - 30 јуни 2016 година остварен е дефицит на Буџет на РМ во висина од **6,947 милијарди денари** (Табела бр.1). Во рамките на Буџетот на РМ, Основниот буџет има остварено дефицит од **5,891 милијарди денари**, на сметките за сопствени приходи остварен е дефицит во износ од **183 милијарда денари** и фондовите имаат остварено дефицит од **873 милиони денари**.

Вкупните буџетски приходи беа реализирани во износ од 82,015 милијарди денари, односно 46,3% во однос на планираните со Буџетот за 2016 година. Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 73,196 милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 89,2% од вкупните изворни приходи. Во структурата на вкупните приходи најголемо учество имаат даночните приходи со 60%, придонесите со 30%, неданочните приходи со 7%, капиталните приходи учествуваат со 1% и останатите приходи со 2%

Вкупните расходи на Буџетот на Република Македонија во периодот јануари јуни 2016 година се реализирани во износ од 88,962 милијарди денари или 45,3% од годишниот план.

I. ИЗВРШУВАЊЕ НА ОСНОВЕН БУЏЕТ

1. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ


Вкупните приходи на Основниот буџет заклучно со 30.06.2016 година изнесуваат **51,516 милијарди денари** и истите се остварени во висина од **48%** во однос на вкупно предвидените приходи за 2016 година во износ од 108,318 милијарди денари.

Од вкупно планираните даночни приходи за 2016 година во висина од 98,583 милијарди денари остварени се **47,888 милијарди денари** или 49%, додека неданочните и капиталните приходи се остварени во износ од 3,422 милијарди денари или 38% во однос на планираните за цела година од 8,935 милијарди денари. Приходите по основ на заеми дадени на домашни лица се остварени во износ од 206 милиони денари.

Даночните приходи во структурата на вкупните приходи учествуваат со **92,9%**, неданочните приходи со **4,9%**, капитални приходи со **1,7%** и приходите по основ на заеми дадени на домашни лица со **0,5%**.

Структурата на остварените даночните приходи (**Графикон бр.1**) покажува дека данокот на додадена вредност со **23,519 милијарди денари** или во проценти 49% има најголемо учество во нивното формирање. Потоа следуваат приходите по основ на наплатени акцизи со **9,503 милијарди денари** или 20%, персоналниот данок од доход со **6,532 милијарди денари** или 14%, данокот од добивка со **5,739 милијарди денари** или 12%, увозните давачки со **2,304 милијарди денари** или 5% и другите даночни приходи со **291 милиони денари**.

Графикон 1. Структура на остварени даночни приходи во периодот 01.01.2016-30.06.2016 година




2. ИЗВРШУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Вкупните расходи на Основниот буџет на РМ во периодот јануари-јуни 2016 година се реализирани во износ од **57,407 милијарди денари** или 46,7% од вкупно предвидените средства со Основниот буџет за 2016 година од 122,915 милијарди денари.

Во структурата на извршените расходи во овој период (**Графикон бр.2**) најголемо учество имаат расходите по основ на тековни трансфери до вонбуџетските фондови со 27%, потоа следуваат плати, наемнини и надоместоци со 21%, расходи за тековни трансфери до ЕЛС со 15%, субвенции и трансфери 12%, стоки и услуги со 8%, потоа следуваат расходи за капиталните расходи со 7%, социјални бенефиции со 6% и каматни плаќања со 4%.

Графикон 2. Структура на извршени расходи во периодот 01.01.2016-30.06.2016 година




2.1 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ

Во анализираниот период од планираните **24,033 милијарди денари** за плати, наемнини и надоместоци за 2016 година на Основниот буџет на РМ, исплатени се вкупно **12,028 милијарди денари** или остварени се 50,1% од годишниот план. Реализацијата на овие расходи се одвива согласно предвидената динамика за овој период од годината.

2.2 СТОКИ И УСЛУГИ

Со Основниот буџет на РМ за 2016 година за категоријата стоки и услуги предвидени се **11,835 милијарди денари**. Од овие средства во анализираниот период потрошени се вкупно **4,767 милијарди денари**, односно реализирани се **40,3%**. (Графикон бр.3).


Графикон 3. Расходи за материјали, стоки и услуги во периодот 01.01.2016-30.06.2016 година



2.3 ТРАНСФЕРИ

Тековните трансфери до вонбуџетските фондови во првата половина од годината реализирани се во вкупен износ од **15,581 милијарди денари** или истите во проценти се **50,7%** во однос на годишниот буџет за оваа категорија во износ од **30,699 милијарди денари**. Од вкупно извршените расходи по овој основ, до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување трансферирани се **13,015 милијарди денари**, до Фондот за здравствено осигурување трансферирани се **2,531 милијарди денари** и до Агенцијата за вработување **35 милиони денари** (Графикон бр.4).

Графикон 4. Тековни трансфери до вонбуџетски фондови во периодот 01.01.2016 - 30.06.2016 година



Тековните трансфери до единиците на локална самоуправа се реализирани во износ од **8,501 милијарди денари**, од кои по основ на блок и наменски дотации 7,511 милијарди денари и по основ на ДДВ дотации **990** милиони денари или истите се **50,7%** од планираните за 2016 година во износ од 16,776 милијарди денари.


Од категоријата субвенции и трансфери во разгледуваниот период реализирани се **6,643 милијарди денари** или 51,5% во однос на буџетот за оваа намена од 12,897 милијарди денари. Најголем дел од овие расходи или **3,546 милијарди денари** се исплатени по основ на земјоделски субвенции од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој.

Со Основниот буџет за 2016 година планирани се социјални бенефиции во износ од 7,459 милијарди денари и истите заклучно со 30.06.2016 година реализирани се за 47,8%, односно во апсолутен износ од **3,567 милијарди денари**.

2.4 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

За капитални расходи во разгледуваниот период исплатени се вкупно **3,921 милијарди денари** или **29,6%** од планираните средства за оваа намена со Основниот буџет за 2016 година од 13,249 милијарди денари. (**Графикон бр.5**)

Графикон 5. Капитални расходи во периодот 01.01.2016-30.06.2016 година



2.5 ОТПЛАТА НА КРЕДИТИ И КАМАТА

Во разгледуваниот период, отплатата на главнина од Основниот буџет на РМ по однос на вкупниот долг изнесува **4,897 милијарди денари**, додека плаќањата по основ на камати изнесуваат **2,353 милијарди денари**. За трошоци по основ на камата кон домашни кредитори исплатени се 1,251 милијарди денари, додека кон странски кредитори исплатени се 1,102 милијарди денари. Од вкупните одливи по основ на отплата на кредити 3,093 милијарда денари се одливи за отплата на главнина кон домашни кредитори, додека 1,804 милијарди денари се одливи за отплата на главнина кон нерезидентни кредитори.

Реализацијата на расходите за отплата на главнина и плаќањата по основ на камата до овој период од годината се одвива според планираната динамика.

II. ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИ НА ФОНДОВИТЕ

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во првата половина од годината има остварено **дефицит** од **1,067 милијарда денари**. Остварувањето на приходите на ПИОМ до овој период од годината изнесува 29,752 милијарди денари (49,3% во однос на планираните приходи од 60,353 милијарди денари), додека извршувањето на расходите изнесува 30,819 милијарди денари (51% во однос на планираниот буџет на ПИОМ во износ од 60,387 милијарди денари). Од вкупните приходи, 16,161 милијарди денари се приходи по основ на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, 6 милиони денари придонеси од АВРМ, 13,015 милијарди денари се трансфери од Основниот буџет на РМ, 511 милиони денари се приходи од акцизи и останатите 59 милиони денари се други приходи на Фондот. Придонесите на ПИОМ во првата половина од годината се реализирани за 48.7% во однос на годишниот план за 2016 година од 32,215 милијарди денари.

Во делот на расходите на ПИОМ, трошоците за пензии се реализирани во износ од 23,891 милијарди денари или 49,1% од предвидените за таа намена за 2016 година од 48,662 милијарди денари. Исплатата на пензиите се одвива во согласност со предвидената динамика за 2016 година. Трансферите од ПИОМ до приватните пензиски фондови заклучно со 30.06.2016 година изнесуваат 3,441 милијарди денари (72,4% во однос на планот за 2016 година). Во делот на расходите, ПИОМ, во разгледуваниот период има исплатено и придонеси за здравствено осигурување за пензионери до Фондот за здравствено осигурување во износ од 3,206 милијарди денари, како и расходи за плати, стоки и услуги и други трошоци во износ од 281 милиони денари.

Фонд за здравствено осигурување на РМ

Заклучно со 30.06.2016 година, *Фондот за здравствено осигурување на РМ* има остварено **суфицит** во висина **43 милиони денари**. Тоа се должи на остварување на приходната страна во износ од 12,914 милијарди денари и извршување на расходите во износ од 12,871 милијарди денари.

Во разгледуваниот период, остварени се приходи од придонеси во износ од 6,855 милијарди денари (истите се остварени за 49,2% од годишниот план), придонеси од ПИОМ 3,206 милијарди денари, од АВРМ 46 милиони денари, трансфери од Основниот буџет во износ од 2,531 милијарди денари, приходи од партиципација 206 милиони денари, како и други приходи во износ од 70 милиони денари. Приходите на ФЗОМ во првата половина од годината се остварени за 50,5% во однос на годишните планирани приходи во износ од 25,575 милијарди денари.

Во делот на расходите реализирани се трошоци за примарна здравствена заштита во износ 10,767 милијарди денари, трошоци за боледување во износ од 1,373 милијарда денари, за ортопедски помагала 275 милиони денари, како и за лекување во странство 236 милиони денари. Реализацијата на расходите заклучно со 30.06.2016 година е 50,3% во однос на планираните средства со буџетот за 2016 година во износ од 25,575 милијарди денари.

Агенција за вработување на РМ

Заклучно со 30.06.2016 година, *Агенција за вработување на РМ* има остварено **суфицит** во висина од **151 милиони денари**. Тоа се должи на остварени приходи во износ од 1,069 милијарда денари (49,3% од планираното за 2016 година) и извршени расходи во износ од 918 милиони денари (42,4% во однос на годишниот буџет).

Придонесите на Агенцијата за вработување се остварени во износ од 1,026 милијарди денари или 49,7% од планираното за 2016 година од 2,065 милијарди денари. До АВРМ реализирани се и трансфери од Основниот буџет во износ од 35 милиони денари, како и остварени се други приходи од 8 милиони денари.

Расходите на Агенцијата за вработување по основ на надоместок за невработени лица во првата половина од година изнесуваат 486 милиони денари, по основ на средства за вработување на инвалидни лица 85 милиони денари, за активни мерки за вработување 164 милиони денари, исплатени придонеси за пензиско и здравствено осигурување за невработени лица 52 милиони денари и други трошоци на Агенцијата во износ од 131 милиони денари.

III. ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТИ НА СОПСТВЕНИТЕ СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ НА БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Согласно Буџетот на РМ за 2016 година планиран е дефицит на буџетите на сопствени сметки за приходи на буџетските корисници (наменети за самофинансирачки активности, заеми и донации) во износ од 4,353 милијарди денари. Заклучно со 30.06.2016 година, вкупните остварени приходи на овие сметки изнесуваат 5,603 милијарди денари (30,9% од планот за 2016 година) и реализирани се расходи во износ од 5,786 милијарди денари (25,7% од годишниот буџет), односно остварен е дефицит во износ од **183 милиони денари**. Реализирани се и одливи по основ на отплата на кредити во износ од 27 милиони денари.